



## **АД МЕПСО, Скопје и подружници**

Консолидирани финансиски извештаи  
за годината што завршува на 31  
декември 2019 година и

**Извештај на независните  
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран извештај за финансиска состојба	7
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка	8
- Консолидиран извештај за промените во капиталот	9
- Консолидиран извештај за паричните текови	10
- Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	11
- Прилози	

До:  
Раководството и Акционерите на  
АД МЕПСО, Скопје

## Извештај на независните ревизори

### ***Извештај за консолидираните финансиски извештаи***

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на АД МЕПСО, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од консолидираниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### ***Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи***

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраниите процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на скупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерв.

### Основа за мислење со резерв

1. Како што е објавено во Белешката 6 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2019 година, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата изнесува 7.784.984 илјади денари. Поради причините наведени во продолжение, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Групата со состојба на 31 декември 2019 година.
  - Како што е тоа подетално објавено во Белешка 2.4 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, ставките на недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година се признаени според нивната претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување, доколку има. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност утврдена со примена на официјално објавени коефициенти од страна на Државниот завод за статистика. Ваквиот приод во последователното признавање не е во согласност со прифатената рамка за последователно признавање на недвижностите, постројките и опремата во сметководството на Групата, заснован на одредбите на МСС 16 Недвижности, постројки и опрема, кој бара тие да бидат признаени според нивната историска набавна вредност намалена за соодветната акумулирана депрецијација или пак како дозволен алтернативен приод, според нивната објективна вредност утврдена врз основа на проценка од страна на независни професионални проценители. Било какви корекции кои би биле неопходни да бидат направени заради усогласување со барањата на сметководствената рамка погоре описана, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019.

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

- Како што е понатаму објавено во Белешката 6 кон придржните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2019 година инвестициите во тек и дадените аванси изнесуваат 2.381.747 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури, констатирајме дека на датумот на известување дел од инвестициите во тек се веќе ставени во употреба и генерираат приходи за Друштвото, без притоа да бидат признаени соодветните расходи кои треба да се спротивстават на овие приходи. Истите не се соодветно рекласифицирани и признаени во ставките на недвижностите, постројките и опремата, односно за нив не е пресметан и признаен трошок за депрецијација во претходните периоди како и за тековната 2019 година, кој износ бил можел да има материјално значајно влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата за годината која заврши на 31 декември 2019 година.
  - Врз основа на спроведените процедури констатирајме дека на датумот на известување 31 декември 2019 година, Групата нема извршено усогласување на регистарот на основни средства и сметководствената евиденција на недвижностите (земјишта и градежни објекти) со податоците според имотните листови од Катастарот на недвижности. Како резултат на тоа, не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на комплетноста и точноста како и правата и обврските на евидентираните недвижности на Групата со состојба на 31 декември 2019 година.
2. Како што е објавено во Белешката 10 кон придржните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2019 година залихите изнесуваат 53.066 илјади денари. Ние не присуствувајме на пописот на залихите на Групата на наведениот датум бидејќи тој му претходеше на датумот кога бевме ангажирани за ревизори на Групата. Ние не бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2019 година. Било какви корекции кои би биле потребни, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на залихите со состојба на 31 декември 2019 година, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019.

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

3. Како што е објавено во Белешката 11 кон придржните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2019 година побарувањата од купувачи изнесуваат 751.928 илјади денари, нето од резервацијата поради нивно обезвреднување во износ од 158.138 илјади денари. Врз основа на спроведените испитувања, утврдивме дека за значаен дел од овие побарувања во износ од 141.545 илјади денари постои значителен ризик од ненаплатливост поради нивната застареност. Групата не изврши проценка на наплатливоста на овие побарувања согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.9 и понатаму во Белешката 2.11 кон придржните консолидирани финансиски извештаи ниту пак призна било какво резервирање поради нивно обезвреднување. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не бевме во состојба да направиме сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна дополнителна резервација поради обезвреднување на овие побарувања која би можела да има материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019.
4. Како што е објавено во Белешката 2.19 кон придржните консолидирани финансиски извештаи Групата исплаќа на вработените посебна минимална сума за отпремнина при пензионирањето, согласно соодветните домашни законски одредби. На 31 декември 2019 година Групата нема пресметано и признаено во консолидираните финансиски извештаи резервирање за правата на вработените за отпремнини и јубилејни награди. Поради недостаток на доволно соодветни податоци и информации не бевме во состојба да направиме сопствена проценка на потребните резервации описаны погоре, кои би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019.

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

5. Како што е објавено во Белешка 25 кон консолидираните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2019 година, судските постапки покренати против Групата изнесуваат вкупно 297.342 илјади денари и за кои спорови не е признаена соодветна резервација од потенцијални загуби. Истата би можела да има материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019. Според проценките на Раководството, и покрај постоењето на ризик од потенцијални загуби од овие судски спорови, не е можно, со разумна сигурност, да биде утврдена и признаена соодветна резервација, поради фактот што судските спорови се незавршени односно не се донесени правосилни судски одлуки, како и минатата пракса за голема неизвесност во исходот од споровите.
6. Освен тоа, до датумот на нашиот Извештај, нам не ни беа доставени доволно соодветни податоци и информации во однос на воспоставените хипотеки и други оптоварувања врз материјалните и други средства на Групата. Соодветно не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на комплетноста и точноста на објавувањата направени во Белешката 25 кон придружните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019.

### Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, придружните консолидирани финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2019 година, како и резултатот од нејзиното работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### Останати прашања

Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 21 јуни 2019 година изразил мислење со резерва за тие финансиски извештаи.

## Извештај на независните ревизори (продолжува)

### Извештај за други правни и регулататорни барања

Раководството на Групата е исто така одговорно за изготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор



Бојан Петрески



15 април 2020 година

Управител



Дарко Калин

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

АД МЕПСО, Скопје и подружници


**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

	Белешка	2019	2018
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	6	7.784.984	7.526.785
Нематеријални средства	7	36.034	6.125
Финансиски средства расположливи за продажба	8	6.909	6.909
		<b>7.827.927</b>	<b>7.539.819</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	10	53.066	52.881
Финансиски побарувања	9	33.108	28.000
Побарување за данок на добивка		19.485	32.233
Побарувања од купувачи и останати побарувања	11	854.770	879.866
Парични средства и парични еквиваленти	12	1.908.229	1.418.698
		<b>2.868.658</b>	<b>2.411.678</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>10.696.585</b>	<b>9.951.497</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>	13		
Акционерски капитал		3.059.393	3.059.393
Резерви		2.769.724	2.375.306
Останат капитал		296.913	296.913
Нераспределена добивка		1.080.765	1.024.854
		<b>7.206.795</b>	<b>6.756.466</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по кредити	14	1.704.113	1.638.892
Разграничен приходи од донации	15	577.387	569.470
		<b>2.281.500</b>	<b>2.208.362</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски по кредити	14	287.838	247.251
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	16	919.934	739.418
Обврски за данок на добивка		518	-
		<b>1.208.290</b>	<b>986.669</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>3.489.790</b>	<b>3.195.031</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>10.696.585</b>	<b>9.951.497</b>

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Групата на ден  
16 март 2020 година и потпишани во негово име од:

М-р Ева Шукалева  
Генерален директор



М-р Љупчо Зиков  
Директор,  
Сектор за финансиски работи

АД МЕПСО, Скопје и подружници

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

	Белешка	2019	2018
Приходи од продадена електрична енергија	17	5.766.745	6.021.065
Останати оперативни приходи	18	152.851	64.920
		<b>5.919.596</b>	<b>6.085.985</b>
<b>Намалено за:</b>			
Набавна вредност на продадена електрична енергија	19	(2.296.556)	(2.384.966)
Производствени и системски загуби на елек. енергија		(1.413.484)	(1.283.183)
Потрошени материјали	20	(52.226)	(28.088)
Трошоци за вработени	21	(452.395)	(405.675)
Амортизација и депрецијација	6,7	(425.636)	(446.653)
Останати оперативни расходи	22	(788.000)	(834.759)
<b>Оперативна добивка</b>		<b>491.299</b>	<b>702.661</b>
Приходи од финансирање	23	20.504	61.804
(Расходи) од финансирање	23	(26.617)	(316.663)
		<b>(6.113)</b>	<b>(254.859)</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>485.186</b>	<b>447.802</b>
Данок на добивка	24	(34.857)	(53.384)
<b>Добивка за финансиската година</b>		<b>450.329</b>	<b>394.418</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината</b>		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>450.329</b>	<b>394.418</b>
<b>Добивка расположлива за сопствениците на Групата</b>		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка расположлива за сопствениците на Групата</b>		<b>450.329</b>	<b>394.418</b>

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

АД МЕПСО, Скопје и подружници

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

	Акционерски капитал	Резерви	Останат капитал	Нераспределена добивка	Вкупно
<b>На 01 јануари 2019 година</b>	<b>3.059.393</b>	<b>2.375.306</b>	<b>296.913</b>	<b>1.024.854</b>	<b>6.756.466</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	19.721	-	(19.721)	-
Издвојување на резерви за инвестиции	-	374.697	-	(374.697)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	<i>-</i>	<i>394.418</i>	<i>-</i>	<i>(394.418)</i>	<i>-</i>
Добивка за годината	-	-	-	450.329	450.329
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450.329</i>	<i>450.329</i>
<b>На 31 декември 2019 година</b>	<b>3.059.393</b>	<b>2.769.724</b>	<b>296.913</b>	<b>1.080.765</b>	<b>7.206.795</b>
<b>На 01 јануари 2018 година</b>	<b>3.059.393</b>	<b>1.527.060</b>	<b>296.913</b>	<b>848.247</b>	<b>5.731.613</b>
Корекција на грешки	-	-	-	705.178	705.178
<i>Дополнително утврден данок на доб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(74.743)</i>	<i>(74.743)</i>
<i>Коригирана состојба на 01 јануари 2018 година</i>	<i>3.059.393</i>	<i>1.527.060</i>	<i>296.913</i>	<i>1.478.682</i>	<i>6.362.048</i>
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување за законска резерва	-	42.412	-	(42.412)	-
Издвојување на резерви за инвестиции	-	805.834	-	(805.834)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	<i>-</i>	<i>848.246</i>	<i>-</i>	<i>(848.246)</i>	<i>-</i>
Добивка за годината	-	-	-	394.418	394.418
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>394.418</i>	<i>394.418</i>
<b>На 31 декември 2018 година</b>	<b>3.059.393</b>	<b>2.375.306</b>	<b>296.913</b>	<b>1.024.854</b>	<b>6.756.466</b>

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

	Белешка	2019	2018
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка пред оданочување		485.186	447.802
<u>Усогласување за:</u>			
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема	6	423.225	441.796
Амортизација на нематеријални средства	7	2.411	4.857
Приходи од амортизација на донацији	15, 18	(17.811)	(39.244)
Капитална добивка од непаричен влог	18	(25.126)	-
Приходи од донирани средства	18	(8.570)	-
Нето сегашна вредност на отуѓени и расходувани ср-ва	22	-	1
Кусок		-	16
Вредносно усогласување на залихата		257	321
Расход од оштетување и траен отпис на поб. од куп.	22	-	167
Приходи од камати по дадени позајмици	23	(5.208)	-
Приходи од камати	23	(7.645)	(57.941)
Расходи по камати	23	18.995	312.764
Добивка пред промени во обртни средства		<b>865.714</b>	<b>1.110.539</b>
<i>Промени во обртните средства:</i>			
Залихи		(442)	143
Побарувања од купувачи и останати побарувања		25.096	111.971
Донации		-	128.614
Обврски кон добавувачи и останати обврски		180.516	(176.257)
Оперативна добивка по промени во обртните средства		<b>1.070.884</b>	<b>1.175.010</b>
(Платени) камати		(18.995)	(312.964)
Приливи од камати		7.645	57.941
(Платен) данок од добивка		(21.591)	(175.651)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>1.037.943</b>	<b>744.336</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(654.320)	(508.390)
Наплата/дадени позајмици на нефинансиски друштва		100	(28.900)
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>		<b>(654.220)</b>	<b>(537.290)</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Приливи на кредити		372.371	61.495
(Отплата на) кредити		(266.563)	(269.058)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>105.808</b>	<b>(207.563)</b>
<b>Нето промени кај паричните средства и еквиваленти</b>		<b>489.531</b>	<b>(517)</b>
Парични средства и еквиваленти на почетокот		1.418.698	1.419.215
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>	12	<b>1.908.229</b>	<b>1.418.698</b>

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи